



Стратешко партнерство за промени:
Препознај, почитувај и остварувај права!
Проектот е финансиран од Европската Унија



Неделен извештај за 15 – 21 април 2019

Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите

Здружение на граѓани Легис во рамките на проектот "Стратешко партнерство за промени: Препознај, почитувај и остварувај права" на Отворена Порта го спроведува проектот "Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите" проектот е финансиран од Европската Унија. За таа цел, Здружение на граѓани Легис располага со 2 теренски работници и 1 координатор кои дневно собираат информации и податоци за пристапот до човекови права на бегалци и мигранти во пограничните транзитни центри Табановце-Куманово и Винојуг-Гевгелија.

Овој неделен извештај претставува преглед на 13 дневни извештаи т.е. прашалници изготвени во текот на овој период:

- **Број на извештаи:** 13 дневни извештаи т.е. прашалници.

Вкупен број на бегалци/мигранти на коишто им е дадена помош: Околу 447 бегалци/мигранти, бидејќи бројот на новопристигнати лица се менува секој ден и нашите теренски работници успеаја да воспостават комуникација со речиси сите од нив во Табановце-Куманово и Винојуг-Гевгелија. Бројот на ново пристигнати бегалци/мигранти во Табановце-Куманово изнесува 28, додека бројот во Винојуг-Гевгелија, изнесува 419. Во текот на овој период на известување, бројот на регистрирани лица дневно во Табановце-Куманово варираше од 0-9, кои беа 18-Авганистан, 1-Сирија, 1-Пакистан, 6-Иран, 1-Алжир, 1-Мароко. додека во Винојуг-Гевгелија дневно варираше од 33-128, кои беа 78-Авганистан, 22-Сирија, 22-Бангладеш, 232-Пакистан, 7-Ирак, 19-Алжир, 29-Индија, 7-Египет, 1-Либија, 1-Мароко, 1-Виетнам.

Табановце, северна граница

Објекти и услови:

Транзитниот центар Табановце има објекти за привремен престој (контејнери или кабини) со задоволителни услови за греење и ладење. Сите жители на кампот имаат пристап до санитарни објекти, кујна, простори за рекреација за деца и сл. Тие добиваат по три obroка на ден, со можност и самите да готват доколку сакаат. Санитарните објекти се чистат секој ден. Достапно е греење во бањите како и топла вода. Жителите имаат пристап до интернет обезбеден од страна на ИОМ.



Стратешко партнерство за промени:
Препознај, почитувај и остварувај права!
Проектот е финансиран од Европската Унија



Однос на институциите кон бегалците/мигрантите:

Не беа регистрирани неправилности.

Пристап до право/привремена заштита:

Сите жители т.е. бегалци/мигранти имаат пристап до правото на барање азил/привремена заштита преку Одделот за азил при Министерство за внатрешни работи и локалната невладина организација Македонско здружение на млади правници. Сепак, не беа регистрирани нови барања за азил/привремена заштита.

Пристап до услуги: здравствена нега, здравствени потреби, храна, лекови, облека итн:

Сите жители на кампот имаат пристап до основна здравствена нега, храна, лекови, облека итн. На терен секогаш е присутен медицински персонал.

- Бегалец по потекло од Авганистан со ампутирана лева нога редовно се носи на преврски во ОБ-Куманово, со бегалецот редовно работи и психолог од ИОМ.
- Бегалец по потекло од Пакистан со ампутирана лева рака редовно се носи на преврски во ОБ-Куманово, со бегалецот редовно работи и психолог од ИОМ.
- Ноќта помеѓу 14 и 15 настанала физичка пресметка меѓу Пакистанци кои твделе дека се ограбени од страна на Алжирци со употреба на остри предмети (штрафцигер), за подочна Алжирците своеволно да го напустат кампот.

Слобода на движење:

На жителите сега им е дозволено да излегуваат од кампот и да одат до локалната продавница или други места. Но, претходно прво мораат да ги известат полициските службеници каде одат и кога ќе се вратат. Претходно постоеше распоред по кој можеа да излегуваат.

Гевгелија, јужна граница:

Објекти и услови:

Како во Табановце, така и во транзитниот центар во Гевгелија постојат објекти за привремен престој (контејнери или кабини) со задоволителни услови за греење и ладење. Дневните активности на жителите зависат од програмите во центарот, бидејќи забраната за движење сè уште трае. Сите жители на кампот имаат пристап до санитарни објекти, кујна, простори за рекреација за деца и сл. Тие добиваат по три оброка на ден, со можност и самите да готват доколку сакаат. Санитарните објекти се чистат секој ден. Достапно е греење во бањите како и топла вода. Жителите имаат пристап до интернет обезбеден од страна на ИОМ.

Однос на институциите кон бегалците/мигрантите:

Не беа регистрирани неправилности.



Стратешко партнерство за промени:
Препознај, почитувај и остварувај права!
Проектот е финансиран од Европската Унија



Пристап до право на азил/привремена заштита:

Сите жители т.е. бегалци/мигранти што престојуваат во транзитниот центар Винојуг имаат пристап до правото на барање азил/привремена заштита преку Секторот за азил при Министерство за внатрешни работи и локалната невладина организација Македонско здружение на млади правници. Сепак не беа регистрирани нови барања за азил/привремена заштита.

Пристап до услуги: здравствена нега, здравствени потреби, храна, лекови, облека итн:

Сите жители на кампот имаат пристап до основна здравствена нега, храна, лекови, облека итн. Не се пријавени никакви посебни потреби за здравствена нега. На терен секогаш е присутен медицински персонал.

- Црвен Крст обезбедува само конзервирана храна и имаат недостаток на храна и вода.
- Легис обезбедува свеж зелчук за да може бегалците сами да готват.
- Во сабота на 20.4.2019 фатени се 58 бегалци од Пакистан во близина на Смоквица, криумчарот е фатен и на лице место е притворен, бегалците биле во добра здравствена состојба, извршена е регистрација и вратени се за Грција.
- Во кампот има малолетници кои чекаат закажано судење за 09.05.2019, истите сакаат да се вратат за Грција меѓутоа не им е дозволено поради судењето.

Слобода на движење:

Слободата на движење на жителите на транзитниот центар е сè уште органичена што значи дека истите можат да излегуваат но само доколку се придружени од вработените.

- Број на случаи проследени до Канцеларијата на Народниот правобранител на РМ:

/